

## АЛТЕРНАТИВАТА МЕГУ ФИКСНИТЕ И ФЛУКТУИРАЧКИТЕ ДЕВИЗНИ КУРСЕВИ И СПОГОДБАТА ВО ЈАМАЈКА

Потребата од придавање на посебно значење на девизните курсеви произлегува од тоа што тие се и остануваат еден од централните проблеми на секоја национална економија, а во исто време, и на меѓународните економски и финансиски односи.

Преку интервалутарните трансакции се врши редистрибуција на националниот и светскиот доход. Од фактот што настапува со дистрибуција на националниот и светскиот доход, произлегува и важноста на проблемот на девизните курсеви како цена на домашната, односно странската валута, а посебно на политиката на т.н. реален курс кој води кон објективирање на финансиските параметри во вреднувањето на извозно-увозните супстрати.

Класичниот златен стандард, како специјален случај и раг ехеланс на либералната економска доктрина, настојувал интервалутарните паритети да ги објективизира и што е можно максимално да ги приближи на реалната вредност на валутата по пат на т.н. златен паритет. Во условите на златниот стандард две парични единици стоеле во одредени релации сразмерно со количината на содржано злато, кое можело да се набавува по стабилна цена во неограничен износ.

Златниот стандард осигурувал единство на националните и на светските пари го олеснувал водењето на политиката на фиксен и стабилен курс и во условите во ком єгзистираше постигна позитивни резултати.

Меѓутоа, светот којшто се раѓаше во периодот меѓу двете војни, создаваше клима која го ограничуваше автоматизмот на чистото злато.

Светската криза од 1929/33 година наедно беше време на напуштање на стабилните девизни курсеви и отпочнува фазата на флуктуирачките курсеви подржувани од страна на стабилизационите фондови.

Всушност светската криза од триесеттите години од овој век претставуваше и крај на класичното златно

жење. Со самото тоа и престана институционалното единство на светското стопанство оличено во златниот стандард, односно во единството на монетарната сфера.

Бретенвудскиот монетарен систем, воспоставен во 1944 година, своето постоење го базира на фиксни девизни курсеви што е еден од битните постулати за воспоставување на мултиларетарен начин на плаќањето меѓу земјите членки. Валутите на земјите членки на ММФ биле конвертибни за злато или во валута на земјата во чија валута се долговало по одреден паритет изразен во злато или во американски долар со чистота и финност како што бил одреден на 1. јули 1944 година.

Со ММФ се сакаше да се постигне сигурност, преку фиксни стабилни девизни курсеви во меѓународната размена. Воведувањето на фиксните девизни курсеви кои се и главниот постулат на функционирањето на ММФ всушност значеше уште верување и со носталгија се присетуваше на „добрите стари времиња“ кога фиксните и стабилните курсеви биле средства на сигурност во меѓународната трговија. Меѓутоа, по релтивно краткиот временски период на стабилизација базирана на бретенвудските начела, пак се јавуваат „немирни времиња“.

Појавата и постоењето на т.н. „немирни времиња“ на фиксниот девизен курс, доведе до поделба на два тaborа од редовите на истакнатите светски стручњаци па и политичари.

Едни застапуваат и ги бранат фиксните девизни курсеви, а другите пак се јавуваат како заговорници на флуктуирачки курсеви и тоа не толку од „симпатија“ спрема нив отколку како феномен на денешната реалност. Кога зборуваме за фиксни девизни курсеви, начелно се подразбира чисти курсеви кои во условите на надворешната конвертибилност ги припишува монетарната власт и кои се менуваат на подолг временски период од 3-5 години и тоа со одлука на монетарната власт од исти ранг со одлуката со која тие и се воспоставени. Со самиот тој факт се одржува и во поголема мерка се одразува реална вредност на националната валута.

Под флуктуирачки девизни курсеви се подразбираат, исто така, „чисти“ слободни курсеви кои осцилираат искучиво под дејството на пазарните фактори или „нечисти“ или диригирани флуктуирачки девизни курсеви кај кој монетарната власт со повремени нередовни интервенции на девизниот пазар врши регулирање на прекумерните и непожелните флуктуации.

## Предности на фиксните девизни курсеви

При одлучувањето за едниот или другиот вид девизни курсеви, потребно е разгледување на предностите на едниот или другиот вид девизни курсеви.

1. Фиксните девизни курсеви за нормално да функционираат, потребно е од страна на монетарната власт преземање на соодветни дејствија. Така, на пример, монетарните власти мораат да продаваат или да купуваат неограничен износ на девизи кои се понудуваат или се бараат и тоа по фиксен курс и без оглед дали девизните курсеви растат или пак опаѓаат.

2. Понатаму во условите на фиксни девизни курсеви домашниот паричен оптек е подреден на движењето на монетарните резерви. Монетарната резервa станува објективен критериум при регулирањето на количината на пари во оптек на монетарните власти овој момент им користи како патоказ за водење на монетарната политика.

3. Фиксните девизни курсеви претставуваат цврста основа на меѓународната трговија и ја отстрануваат опасноста од валутен дампинг (ова второто доколку важи и постои претпоставката девизните курсеви да се реални).

4. Меѓународното движење на капиталот во условите на фиксни девизни курсеви наоѓа своја сигурност и доживува оптимална клима.

5. Фиксиот девизен курс, во условите на екстерна конвертибилност, на некој начин ја денационализира националната валута која станува светско средство за плаќање.

## Предности на флуктуирачките девизни курсеви

Постоењето на фиксните или флуктуирачките девизни курсеви е сврзана со различни временски периоди кои носат свои специфичности и обележја.

Така, на пример, слободата во меѓународните економски односи е нераздвојлив поим од флуктуирачките курсеви и во никој случај не може да стане збор за слободна меѓународна трговија (во релативна смисла), а при тоа да постојат фиксни девизни курсеви. Ова од причини што за одржување на фиксен девизен курс потребно е да се оди по линијата на жртвувањето на слободата во меѓународната трговска размена (воведување на трговски увозни и извозни ограничувања и сл.).

Како алтернатива при слободната меѓународна трговска размена се јавуваат флуктуирачките девизни курсеви кои во исто време придонесуваат и за автоматското урамнотежување на платниот биланс.

Имено, флуктуирачките девизни курсеви посредно, преку депрецијација на домашната валута, овозможуваат снижување на извозните цени на извозните артикли и зголемување на увозните цени на увозните артикли во земјата со дефицит во платниот биланс.

Флуктуирачкиот курс при што домашната валута е деприцирана се јавува како увозна царина и извозна премија што во одреден период од стопанскиот развој дејствува стимулативно и одбранбено.

Давањето можност за слободно движење на девизните курсеви под дејството на пазарниот механизам доведува кон тенденција на изедначување на домашните со странската цена, благодарение на тоа се олеснува воспоставувањето на рамнотежата во платниот биланс.

Можен е и обратен ефект да се постигне од ефектот на депрецираната домашна валута, тоа е ефектот на априцирана домашна валута.

Таков случај постои кај суфицитарните земји и логиката на таквата политика на манипулирање со домашната валута е стимулација на увозот и дестимулација на извозот, со што се отвора и проширува домашниот пазар за странската стока, се намалува и на крајот се елиминира штетниот и непожелниот прекумерен суфицит во доверителските земји.

На таков начин флуктуирачките девизни курсеви доведуваат до автоматско стабилизирање на домашното стопанство со светското стопанство.

Со самиот факт што девизните курсеви при системот мот на флуктуирањето се формираат слободно под дејството на пазарниот механизам со своите компоненти, флуктуриските курсеви придонесуваат за побрзо приспособување на курсот на реалната вредност на валутата, па преку тоа побрзо и до рамнотежниот курс.

Постоењето на флуктуирачките девизни курсеви имплицира тесна врска меѓу националните системи на цените и се јавува интеракциско дејство на националните системи на цените и тие се менуваат сразмерно со промената во куповните сили на одделни валути.

Флуктуирачките девизни курсеви овозможуваат во условите на меѓународна размена да се намалат монетарните резерви, бидејќи нема задолжителни интервенции на централната банка на девизниот пазар во правец на заштита на домашната валута.

Одржувањето на паритетот на една национална валута со метод на системски интервенции е мошне скапо решение, но и од краткорочен карактер.

Флуктуирачките девизни курсеви ја намалуваат мобилноста на меѓународниот капитал (на краткорочниот, а

уште повеќе и на долгорочниот), ја намалуваат шпекулативната мобилност на меѓународниот капитал, од причини што не постои задолжителна конверзија на девизите по однапред познат фиксен курс. Предноста што кај фиксните девизни курсеви се јавува како можност на централната банка да купува неограничена количина на понудената валута по фиксната цена, доведува до потхранување на домашната и светската инфлација. На тој начин фиксните девизни курсеви се трансмисионен механизам на меѓународната инфлација и нестабилност.

### Определување за компромисен девизен систем

Следејќи ги напред изнесените предности за едниот и другиот систем на девизни курсеви, би го рекле следното:

Апсолутно фиксните курсеви повеќе се теоретска конструкција, отколку што се реална состојба. Кога се тврди ова, се има предвид и системот на класниот златен стандард кои и самиот допушта осцилации од златниот паритет во таканаречените златни точки. Дури и денес кога се утврдува фиксен паритет од страна на некои земји, редовно се пропишуваат и гранични толерантни флуктуирања под и над службениот курс. Тие граници покажуваат тенденција на постепено пропишување кое води кон слободно формирање на валутните курсеви.

Колебањето помеѓу дилемата за и против фиксните девизните курсеви, односно флуктурачкиите курсеви, би било решливо во системот на стабилните флуктурачки курсеви ослободени од интервенциони точки. Некои ги истакнуваат за најсовршени флуктурачкиите курсеви, но оние кои во истовреме се и стабилни, значи, под услов да нефлуктуираат многу.

ММФ поаѓа од политиката на фиксните девизни курсеви од следниве причини:

а) фиксните курсеви претставуваат синоним на стабилноста и на меѓународниот монетарен и меѓународен трговски систем, што всушност претставува логичка реакција на нестабилноста што беше реалност меѓу двете светски војни, поточно со пропаѓањето на златнодевизниот стандард од 1931 година.

б) Брентенвудскиот монетарен систем понатаму поаѓа од концепцијата на која и самиот базира. Имено, фиксните курсеви и платнобилансната дисциплина имаат првобитно значење во остварувањето на внатрешната стабилност.

## Промените во ММФ од 1971 и 1976 година

Уште во шеесеттите години од овој век се јави критика на концепцијата на ММФ од страна на професорот Р. Трифин. Критиката на концепцијата на ММФ од страна на Трифин кога се состоеше од укажување на слабоста на „доларското важење“ всушност е и почеток на една многу долга дискусија околу реформата на ММФ.

Целокупната дискусија се водела на алтернативата фиксни или флуктуирачки курсеви. Во тој временски период се јавувале предлози за реформа на ММФ, за нај-после конечно да се дојде и до промена и надополнување на фондовиот статут, донесен во Јамајка во почетокот на 1976 година.

Секако дека на оваа промена ѝ претходеше промената од 15 август 1971 година кога е извршена реформа на ММФ, која се состоеше во укинување на конвертибилноста на долларот. По извесен период на укинувањето на конвертибилноста на долларот, е извршена и девалвација на долларот со цел да се изврши пред сè монетарна адаптација и реадаптација. Со девалвацијата на долларот истовремено е извршена ревалвација на некои значајни валути.

Меѓу најпознатите промени во ММФ се спомнува и промената на интервенционите точки од 1% на 2,25% од двете страни на утврдениот паритет.

Сфаќајќи ги реформите како начин за приспособување на ММФ кон новите услови на меѓународните економски односи, треба да се испита причината која довела до настанатата состојба.

Во првите послевоени години, т.е. од 1946 до 49 година, трговскиот биланс на САД покажувал вишок од 32 милијарди долари, чија висина, и покрај истовременото движење на капиталот во спротивен правец во вид на помош и заем од 26 милијарди, останувало чист вишок од 6 милијарди долари во билансот на плаќањето.

Ваквите движења придонесоа да дојде до девалвација на поголем број валути во однос на долларот.

По извршените корекции на паритетот на валутите се промени состојбата во резервите на САД. Веднаш наредната 1950 година забележува дефицит во износ од 3,5 милијарди долари. Активноста на билансот на плаќањето и понатаму останува, иако се намалила, додека одливот на капиталот остана на иста висина.

Состојбата се сменила на меѓународен план во смисла на зајакнување на стопанството и валутите на западноевропските и др. земји кои по војната, опустошени подолго време, не можеа да ја санираат состојбата во стопанството на земјата.

Од 1948 година се спроведува т.н. Маршаловиот план со кој се настојува да се подобри стопанската структура

на западноевропските земји со тоа и стабилноста на западноевропските валути како неопходен услов за преоѓање во конвертибилни валути и широки можности за слободна меѓународна трговска размена.

Како резултат на ваквите преземени акции веќе во втората половина од педесеттите години доаѓа до промени. Одливот на подолгорочниот капитал од САД почнува да бележи постојан раст пред сè поради сè поголемите приватни инвестиции во странство. Ваквите реални движења стануваат предмет на постојана преокупација на американската влада не само за состојбата во платниот биланс, туку и за преземањето и воведувањето на одбранбени мерки заради заштита на доларот во вид на разни ограничувања.

Вишоците кои се создаваат во другите земји беа создадени во американски долари, со што САД станува всушност „прозиводител на резерва“ за самиот систем.

На тој начин во текот на педесеттите години постепено се појави, за во 1960 на драстичен начин да избие на површина слабоста на тој систем. Започнатиот дефицит во платниот биланс на САД во шеесеттите години продолжува и понатаму.

Мошне смалениот вишок во трговскиот биланс придржно во исто време со зголемениот одлив на краткорочниот капитал иницирано со разликата во каматните стапки, предизвика дефицит во првата половина од 1970 година во износ од 11,3 милијарди долари (спрема 4,3 млрд во истиот период од претходната година). Овие движења беа главните причини за напуштањето на конвертибилноста на доларот.

Напуштањето на конвертибилноста на доларот значеше и почеток на ерата на флукутирачките курсеви, иако тоа не беше легализирано. Првин се допушти општо флукутирање на курсевите кое траеше сè до одржувањето на т.н. Вашингтонска спогодба на која беа проширени интервенционите точки од 1% на 2,25% од утврдениот паритет.

Првиот помал чекор во промената на ММФ е одлуката за воведување на „специјални права на влечење“ како прв чекор кон создавањето на една светска парична единица, додека вториот чекор е направен со легализација на фактичката состојба во интервалутарните односи, коишто не беа во согласност со постојните прописи на ММФ, и формулирање нови правила за функционирање на ММФ.

Измената што уследи со Спогодбата во Јамајка во почетокот на 1976 година се однесува на златото кое губи изгуби и последните монетарни својства: го изгуби својството на мерило на вредноста на паритетот и интервалутарните вредносни односи, а со тоа и својата званична цена.

Па и специјалните права на влечење не се дефинирани ниту смеат да се изразат во злато.

По заседанието на Трипартиитниот комитет на ММФ во Јамајка (Кингстон), златото станува стока чија цена не се утврдува званично, туку слободно се формира на пазарот низ механизмот на понудата и побарувачката. Самиот факт што е укината званичната цена на златото и е препуштено формирањето на неговата цена на пазарот, понатаму и со губењето на последните монетарни својства, доаѓа до демонетизација на златото.

Со демонетизацијата на златото се зголемува улогата на специјалните права на влечење, и тоа во прв ред, како резервна актива и станува главна пресметковна единица, иако во тој поглед амандманот содржи само препорака.